

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКОХВАТСКИ ЈЕЗИК

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ФИЛОЛОГ

ПОВРЕМЕНИ СПИС ЗА СЛОВЕНСКУ ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ

Ову књигу Филолога уредили
М. ПАВЛОВИЋ Р. БОШКОВИЋ М. ПЕШИКАН

Секретар
Ж. СТАНОЈЧИЋ

књ. XXX — св. 1—2

БЕОГРАД
1973

Х. ПОЛЕНАКОВИЌ

(Скопје)

**ДВЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ
ИЗРАЗЕНИ ВО АНТРОПОНИМИЈАТА
НА ДВА ТЕРЕНА ВО МАКЕДОНИЈА**

На два релативни близки терена во Западна Македонија, во Охрид и во мијачкиот крај со Мавровско, јасно се чувствува во антропонимијата присуството на две културни традиции: класичната и христијанската.

1

Во Охрид (поточно кажано во *B a p o i o ī*, најстариот дел на Охрид, со градски сидишта ограден), во текот на минатиот век и, во доста примери, и се до денеска, покрај непрекинатата употреба на народните имиња (Славе, Добре, Миле и сл.) и календарските, од кои најчестото во употреба се имињата на Климент и Наум (кај мажите и кај жените, во полни облици и во хипокористичка форма; има примери како Наумов Климе, да ги соединат имињата на двајцата создавачи на најстарата словенска просвета во Охридско и во Охрид во едно име и презиме!), — многу е честа употребата на класични, грчки, женски и машки имиња.

Не претендирајќи да сум ги дал сите класични имиња, што се употребуват во Охрид-Варош во текот на XIX век и до денешниот ден, јас го давам списокот на оние имиња за кои имам сигурни сведоштва дека биле во употреба, некои од нив дури се спомнуваат и во охридските народни песни: *A g a ī a* (Наумовска, „на попа Фоти сестра“), *A g l a i u a* (Огненова, Пармакова), *A l e k s a n d r a* (Волкановска, професор на Медицинскиот факултет во Скопје, и инаку; хипокористикон: Санда, Санта-кој влегол и во народната песна), *A n - d r o n i k i a* (Каваева), *A n ī u g o n a* (Филева), *A p u j a d n a*

(Балашчева, Никова) *А с ѹ а с и ј а* (Мишева, Чайлева, Чорбева), *А ѹ и н а* (Снегарова, Филева, Хациева, *Б о ј а ѹ и* — последнава е позната спортистка, маратонска плувачица), *А ф р о д и ѹ а* (Снегарова, Танева, Филипче; хипокористикон: Дитка), *Д е с ѹ и н а* (Прличева, името влезено и во народната песна), *Е л е н а* (Хадише, Шоркова; хипокористикон: Ленче), *Е ф и г е н и* (*И ф и г е н и* Зарче), *Е ф и м и ј а* (хипокористикон: Фима, влезен во народната песна), *Е ф р о с и н а* (Карчева; хипокористикон: Фросина, Фросе, влезен во народната песна), *И р и н а* (Икономова), *К а л и о љ а* (Коцарева; хипокористикон Каљопа), *К л е о љ а ѹ р а* (Филева), *К ли ј а* (и: *К ли о*, Арнаудова, Самардиева), *К с е н и ј а* (Коцарева), *М а р г а р и ѹ а* (Карадимчева), *М а р и н а* (Зарчинова), *М о р ф а* (Стрезова), *О л и м б и ј а д а* (Савинова), *П а н д о р а* (Кичеец), *П е н е л о љ а* (Тарчиновска, Шаховик; хипокористикон: Опа, Опе), *П о л и к с е н а* (Коцарева, Огненова), *С о ф и ј а* (Филипчева; хипокористокон: Софика, Софи), *Т а л и ј а* (Зарчева), *У р а н и ј а* (Балашчева), *Ф а -н и ј а* (од Епифанија, Зарчева, Рупева; хипокористикон: Фанче, влезен во народната песна); — *А л е к с а н д а р* (Голубовски и др.), *А р г и р* (Бошале), *А р и с ѹ и д* (Зарче), *А х и л* (Бандо, Миндо, Тунте), *Д е м о с ѹ и е н* (Манев, адвокат, починал на 6. 8. 1969 во 79 година), *Е в р и љ и д* (Наумовски), *Е ф ѹ и м* (Робе, Филе, Чадо), *И р а к ли ј а* (Каневче, Филипче; хипокористикон: Иракли, се заменува со: Илија), *К с е н о ф о н ѹ* (Шаховик), *Л е о н* (*О г н е н*), *Н е с ѹ о р* (Нико), *С о к р а ѹ* (Масин), *Т р и ф у н* (Јанев), *Ф о - ѹ и ј а* (Масин) и др.

Според моето мислење, оваа појава може да се објасни со следниво:
а) по укинувањето на самостојноста на Охридската архиепископија, во 1767 година, во охридските цркви и во просветата (и не само во Охридско), се воведува настава на грчки јазик;

б) покрај воведувањето на грчкиот јазик, на којшто се изведува наставата од сите предмети, изучувањето на грчката класична историја, литература и култура воопшто заземаат прво место;

в) со растежот на изучувањето на класиката не само во Охрид, се доаѓа и до прифаќањето на класичните грчки (и во некои случаи и латински: Венера, Викторија, Виктор и др.) имиња.

Како последица од школувањето во охридските грчки училишта (и во повисоките во Јанина, на пример, и во Атина на студии), Охрид во текот на првата половина на минатиот век има грчка физиономија: „Охридчани не знајат да речат: „Христос воскресе“, но *Х р и с ѹ о с а н е с ѹ и*“, не велат „во рај“, но „*н а ѹ а р а д и с о*“, пишува Јор-

дан Хаци Константинов Џинот во една своја дописка, во која зборува за Охрид, исмеувајќи ги охриѓаните (во „Цариградски вестник“ бр. 218: Охрид или Преспа): „бугарската азбука само на тројца им беше позната и се викаше српска“, пишува „вториот Омир“, најголемиот поет што го родила Македонија во XIX век, охриѓанецот Григор Прличев (Прличев, Одбрани страници, Скопје, 1959, 211); „Охрид тогава имал грчки колорит. Првенците се считали за гръци“, пишува еден од првите биографи на Прличев, Климе Скопаков во студијата за Прличев (во Известија на Семинара по славјанска филологија, книга, III, Софија, 1911, 422). — Во ваквата атмосфера тогаш лесно е разбиралива појавата и во личните имиња да се повржува куките на охридските првенци со грчката класика! Од шестата деценија на минатиот век, благодарејќи му на општиот бран на отрезнување од елинизмот (главен отрезнувач бил Димитрија Миладинов, кој за време на едногодишниот престој во Србија видел како Србите се ослободуват од грчкото руво и си земаат народно, па и тој, веднаш, по враќањето, во 1856, ги менува имињата на своите домашни и пријатели: ќерката Василка ја прекрстува во Царева, а пријателот Ксенофонт Синзиф-во Рајко Жинзифов и др.), и во Охрид се напуштаат класичните грчки имиња и се заменуваат со народни, но тоа е прашање што излегува од рамките на нашево моментно разгледување.

2

Додека вака стои прашањето со употребата на личните имиња во Охрид (Варош) во XIX век, во мијачкиот крај и во Мавровско, порано, во XIX век, и во знатна мерка и денеска (пораде обичајот внуците и внукиите да ги добиваат имињата на дедовците, односно ба-бите), покрај употребата на народни имиња (Огњан, Смиљан, Трпе; Бисера, Благуња, Милица, Румена) и календарските (Никола, Павле, Петар; Ана, Марија, Тодора и др.), многу често во употреба се библийските имиња: Аврам, Јаков, Израел; Магдалена, Олга и др.

Оваа појава на често земање библийски имиња, особено на машки библийски имиња, јас вака ја објаснува:

а) во мијачкиот крај и во Мавровско постоеле училишта, и богослужба на македонски јазик (односно црквенословенски во богослужбата) и грчката традиција била речиси непозната;

б) наставната материја се базирала, главно, на старовременското разбирање на школувањето: елементарно описменување, нешто малу

сметање и најповеќе веронаука и историја, сето дадено врз база на билијата;

в) во овај крај, особено кај Мијаците, веќе во првата половина на XIX век, имаме неколку истакнати калуѓери, кои работеле на Света Гора (Анатолиј Зографски, обновувач на манастирот Зограф, Партењија Зографски, еден од највидните луѓе меѓу Мијаците во XIX век и др.) и други манастири;

г) од мијачкиот крај потекнуваат најпознатите *з о г р а ф с к и тајфи*, кои ги зографисале скоро сите македонски — и многу други селски и градски, и манастирски цркви на Балканот. При изведувањето на својот уметнички занает, зографите се служеле со еден прирачник: „*Е р м и н и ј а* тис зографикис техникс“. Во ерминијата, покрај описот на техниката на правењето на бои и изградувањето на ликовите на светителите, се давале и имињата на библиските херои (од Стариот и Новиот завет). Во практичниот, секидневниот живот, најчесто имињата на библиските херои се преземале од населението;

д) во ширењето на библиските имиња во овој крај голема улога одиграл и манастирот св. Јован Бигорски со своите богати фрески. Како што е познато, манастирот Бигорски бил светиште за овој крај и главните свечености на луѓето од овој крај се обавувале во него.

Како и во првиот случај, и за мијачкиот крај со Мавровско давам извесен број имиња, не претендирајќи да бидам потполн: *А на* (од Јадровци), *А р с е н а*, *Е в д о к и ј а* (хипокористикон: Дока), *Е л и с а в а*, *И л и н а*, *К а ѕ е р и н а*, (хипокористикон: Кате), *М а г д а л е н а* (хипокористикон Магде, Дејаноска), *О л г а* (Брадиноска), *П е Ѣ р а* (Јурукоска), *Р о к с а н д а* (Брадиноска; хипокористикон Рокса), *С о ф и ј а* (Смилеска; хипокористикон Софе, Софче), *С о ф р о н и ј а* (Брадиноска), *Т о д о р а*; *А в р а м* (Брадиноски), *А д а м*, *А л е к с и е* (*А л е к с о* и Алексиовци) *А н д р е ј а*, *А р с е н и ј а* (и Арсо Брадиноски), *Г а в р и л*, *Д а м ј а н* (Дамјаноски Анатолиј), *Д а н и л* (Даниловци), *Е л и с е ј* (Филипов; Елисије Поповски; хипокористикон: Елче), *Е р е м и ј а* (и во народната песна), *Е ф Ѣ и м и ј а*, *И з д р а е л* (Издре, Израиль), *И с а и ј а* (Исо), *И с а и л о* (Јуруковски), *И с а к* (Исаковци), *И с и ј а н*, [*Ј а к и м* (Јакимовци)], *Ј а к о в* (Јаковлевски Трпе), *Ј е ф р е м* (Ефре), *Ј о с и ф* (Јосифовски, професор), *Л а з а р* (Личеноски, сликар), *Л е о н Ѣ и е* (хипокористикон: Ленте), *М а к р и ј а* (Макриевци), *М а н а с и ј а*, *М а н о ѡ л о*, *М а р к о*, *М а Ѣ е ј а* (Матовци), *М и с а и л о*, *М о ј с о* (Мојсовци), *Н о е*, *П а н а ј о Ѣ ї* (Пандил), *С а в а*, *С а м у и л*, *С и м е у н*, *С ѣ и р и д о н* (Спиро), и др.